

Л
о
з
е

Л
о
Г
А
Р



Музеј на град Скопје
Скопје, јуни 1998



Лојзе Логар и припаѓа на втората генерација на љубљанска граffичка школа, онаа, којашто стапи на сцената во доцните шеесетишти години и, пресудно, во седумдесетиштите години. Тој е денес еден од нејзините нај силни претставници. Што се однесува до неговиот личен стил, тој е логичен и, во извесна смисла, доследен, ако имаме предвид дека уметникот е и граffичар и сликар и дека упорното преминување од едниот во другиот изразен начин кај него секогаш и претставува настап, размислување и интимна корекција на дошолашната фаза, којашто се доискажува според неговото чувство. Дека таа не е исцирена докажува поворното преземање на некои поранешни случајувања, во тоинакво руво, во голем број подоцнежни циклуси. Сепак, уметникот секогаш и останува верен на својата основна насока.


Графичкиите листови на Лојзе Логар за коишто говориме -липотографии и претежно сите печати, се дела со раскошен колорит, вишални, набиени со тулирачка енергија и со изразито еротски поштекси. Тие, надградени врз цврстата цртачка основа непосредно му зборуваат на сензуалното поимање на набљудувачот. Стонаниот замав на цртачката основа -линијата, што извира од моментното расположение на автографот кога се соочува со белината на првиот лист, веднаш потоа е подврзнат на концрола на обликувањето. И кога се работи за нарачка, со однайред определена "тема", уметникот не се чувствува ограничен од

барањајта на нарачачите лоѓи да му го подреди својот творечки концепт. Тврдољавото слободољубие, со што секогаш се одликува творештвото на Лоѓар, исклучувајќа тојчинетоста на диктираното на сопственото интимно уметништво, самостојното гледање на обликувањето и подавањето, му ја наложува изведбата: од определувачката геситалноста на првата црта, до стилот на линии, внесување на бои -концетрични или складни, секогаш живи и јасни -до хармонизација на рамката на линиите и боите со сите додатоци коишто го дојолнуваат неговото магично зрачење. Од сеќашиното творештво на Лоѓар сме воодушевени и маѓејсан и несакајќи сме присилени да ги следиме патиштата на неговиот ликовен израз, бидејќи е силен и сугестивен.

Фигуративното цртање ги ограничува контурите на самоволниите форми, коишто се одлејуваат од светлата подлога, на којашто од време и се придржуваат најпредни обоени ленти или делумно навесетени рамки, стироѓо всечени, што не дојираат ошаде суберираните внатрешен простиор на сликаата. Простиорното гледање, коишто на уметникот му е вродено, е присилено да и се подреди на дводимензионалната рамнина на листот. Од неа кон набљудувачот дојираат само боите, шолку интензивни што се прејолни со пораки, сите одред со позитивна енергија, вклучително и црнилото. Тие делумно, со својата темна концетричноста уште повеќе го најласуваат победничкото црвено, а делумно, со воздржаната употреба на виолетовата и валкано-зелената, ги означуваат и засенчениите стапани на црвената еротика, којашто му се покорува на диктираното на природата. Твката ироничност, наследничка на острата иронија од неговите почетоци, ги обзема пие фантистично делотворни листови, делувајќи во масата како рафинирано орнаментална непредметна уметност. Но, во нив досега често се појавува фигура на стилизирано раскошно женско тело во движење, што одвај се настапува на прв поглед, со атрибути кои се изразијат сејано возбудливи. Кога ја нема, познавачот на Лоѓаровото дело несакајќи си ја замислува во стапот на боите што се прелеваат една во друга, а коишто се фактички стироѓо одделени, секоја со точно определено место на делување. Во тоа може да се почувствува промисленост, рационален сејмен на творечкиот процес, кој никако не смее да се зајослави, како пандан на сионитоста и на еуфоријата на огуштената сејаност. Ова заедно го олицетворува чувството на современиот интелектуалец за светот, на интелектуалецот од редот на "новата сензабилност", наклонета кон животот.

Во тој "и покрај се" позитивен став на уметноста на Лоѓар, којашто начелно не одбива ништо, што човековиот дух создал со векови, како и пресвртиниот период на современоста којашто бара компас (ако веќе не покажува знаци на појуштање и резигнација), е доказот за големината на уметноста, којашто со својата полнокрвност му дава одговор на моментот и го отвора се уште неискретежениот пат најред.

Др. Зоран Крижански



ЛОЈЗЕ ЛОГАР, академски сликар

Роден на 30 јули 1944 година во Межице. Дипломирал во 1968 година кај професор Максим Седеј на Академијата за ликовна уметност во Љубљана. Во 1970 година завршил графичка стапајална школа кај проф. Рико Дебењак и проф. Марјан Погачник. Во 1974 година како стипендист на DAAD престојувал во Берлин. Живее во Љубљана каде што е вонреден професор за графика и сликарство на Академијата за ликовна уметност.

Самостојни изложби

Грац, Љубљана, Атина, Белград, Марибор, Мурска Собота, Толмин, Гешеборг, Вадуз, Шкофја Лока, Цеље, Крањ, Сомбатели, Копар, Пиран, Сараево, Грожњан, Нови Сад, Зајреб, Осиек, Трси, Нова Гораџа, Пореч, Ајдовишчина, Блед, Целовец, Виена, Лендава, Велден, Вашингтон, Сингапур, Њујорк и др.

Групни изложби:

Париз, Варна, Баден-Баден, Диј ле Бен,

Кавасаки, Сакаиде, Krakow, Лиеж, Белград, Вашингтон, Александрија, Буела, Милано, Одерцо, Москва, Пештерсбург, Рекјавик, Сеул, Гер, Јубљана, Вико де Елза, Мален, Грац, Сараево, Каксхавен, Лима, Удине, Буенос Аирес, Дубровник, Кали, Минск, Богошта, Тбилиси, Хавана, Минхен, Малме, Бон, Базел, Фрехен, Берлин, Варбург, Рен, Трас, Падерборн, Ајзенштат, Фиренца, Кливленд, С. Бенедето, Рим, Букурешт, Инголштадт, Суас, Бишола, Гринич, Нирнберг, Лондон, Кембриџ, Марбург, Висбаден, Женева, Кайловице, Стокхолм, Хелсинборг, Оксфорд, Карловац, Зајреб, Цеље, Скобје, Брадфорд, Нови Сад, Којенхаген, Брисел, Мајстеришванден, Тајћех, Никозија, Валета, Њујорк, Клермон Феран, Каиро, Мастирихт, Кастелнуово де Монти, Линдано, Брауншвајг, Кил, Ванкувер, Вашингтон, Лос Анђелес.... и др.

Најради:

- 1968 - Пиран, *Eks tempore*
- 1969 - Пиран, *Eks tempore*
- 1970 - Јубљана, Отикућна најрада ДСЛУ на изложбата "25 години словенечка ћрафика"
- 1971 - Клајенфурт, Премија INTART за ћрафика
 - М. Собоћа, Отикућна најрада на међународној жири на изложбата PANONIA 71
- 1973 - Зајреб, Најрада "Седум секрећари на Ској"



- 1974 - Зајреб, Отикућна најрада на Зајрејској биенали на ћрафика
- Јубљана, Најрада "Златна ћипица"
- 1975 - Словењ Градец, Сребрена ћипака "MIR 75-30 озн"
- 1976 - С. Бенедето, Сребрен медал "Cooperazione e lavoro"
- 1978 - Сомбор, Најрада на IV ћриенале на цртежкој
- 1979 - Тузла, Премија за ћрафика
- 1985 - Словењ Градец, Отикућна најрада на Биенале на Корушка
 - Баден-Баден, Најраден отикућ на Биенале на европске ћрафика
 - Јубљана, Отикућна најрада на 16 међународној ћрафичкој биенали
- 1986 - Брадфорд, Најрада на Британското међународно ћрафичкој биенали
- 1987 - Јубљана, Најрада на Прешерновији фонд за ћрафика и сликарство
 - Варна, Најраден отикућ на Међународној биенали "Варна 87"
 - Г. Радгона, Керенчичева најрада за ликовна уметност
 - Словењ Градец, Отикућна најрада на Биенале на "Корушка 87"
 - Рекјавик, Најраден отикућ на Међународната изложба "Grafica Atalantica"
 - Јубљана, Отикућна најрада на међународној жири на Графичкој биенали 87
- 1989 - Карловац, Најрада на Биенале на акварели
- 1990 - Зајреб, Отикућна најрада на Зајребској биенали на ћрафика
- 1992 - Тајћех, Признание за квалиитет на Биенале на ћрафика
- 1993 - Мастирихт, З најрада на I међународној ћрафичкој биенали
 - Гер, Грнд при на Међународној биенали
- 1994 - Јунљана, Јкојичева најрада
 - Тајћех, Признание за квалиитет
- 1998 - Софија, Најрада на Међународној ћриенали



Организација:

Музеј на град Скопје и
Амбасада на Република
Словенија во Република
Македонија

Издавач:

Музеј на град Скопје

Одговорен уредник:

Климе Коробар

Организација на изложбата:

Фросина Зафијоровска

Текст во кашалоѓот:

Др. Зоран Кржишник

Дизајн и претпрема на кашалоѓот:

Фросина Зафијоровска

Печати:

Лауренс Костер

Реализација:

јуни 1998

Organisation:

Museum of the City of Skopje and
the Embassy of the Republic of
Slovenija in the Republic of
Macedonia

Published by:

Museum of the City of Skopje

Editor-in-chief:

Klime Korobar

Organisation of the exhibition:

Frosina Zafirovska

Preface:

Zoran Krzisnik Ph.D.

Layout:

Frosina Zafirovska

Printed by:

Lourens Coster

Realisation:

June, 1998

L
O
J
Z
E

L
O
G
A
R



*Museum of the City of Skopje
Skopje, June 1998*